

ЗАБРАНЕТИОТ ПЛОД

ЛИВ СТРОМКВИСТ







**МАЖИ
КОИ БИЛЕ
ПРЕТЕРАНО
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ
ЗА ОНА ШТО
ОБИЧНО СЕ
НАРЕКУВА
„ЖЕНСКИОТ ПОЛОВ
ОРГАН“**



На местото бр. 7 е **ЏОН ХАРВИ
КЕЛОГ (1852 – 1943)**



Можеби мислевте дека Џон Харви Келог
ги измислил само пченкарните снегулки?

ЏОН ХАРВИ КЕЛОГ ВСУШНОСТ ИМАЛ МНОГУ ТАЛЕНТИ!!!

Бил дури и лекар, а женскиот орган
областа на која епшен бил фокусиран.
Поконкретно, сакал да ги **СПРЕЧИ** жениите
да го **ДОПИРААТ** својот полов орган.

Не сум само лекар, јас
ги имам измислено и
пченкарните снегулки!

И покрај тоа, ми
остана време да ги
спречувам жениите да
го допираат својот
полов орган!



Џон Харви Келог **ГОРЕЛ** од желба
да ги спречи жениите да го допираат
сopствениот полов орган! Во тоа време
антионанијата била многу модерна во
рамките на медицината.



Келог бил автор и на книги од областа на
здравството во кои пишувал дека онанијата
предизвикува рак на матката, епилепсија,
лудило, како и ментална и физичка дебилност.

Зошто имам канцер?

Претерана стимулација
на клиторисот.

Зошто имам ментална
болест?

Претерана стимулација
на клиторисот.

Зошто ме боли ногата?

Претерана стимулација
на клиторисот.

ИТН. ИТН.



За среќа, Келог лично открил лек за
опасната онанија! Во својата книга
„Plain facts for old and young“, пишува:

Открил дека
кај жениите
нанесувањето
чиста карболна
киселина врз
клицорисот...

...е одлично средство
за ублажување на
абнормалната
возбуденост.



Така што, ако мислевте дека најлошата последица од пченкарните снегулки на „Келогс“ за жениите се милионите рекламни филмови во кои анорексични ликови се растегнуваат крај базен додека бавно преживаат чинија полна со сиви снегулки за појадок и тоа го претставуваат како некаква пожелна животна цел...



...МОРА СЕГА ДА СЕ ПРЕИСПИТАТЕ, или во секој случај да прифатите, дека основачот на таа компанија љубел и да иштета нагризувачка киселина врз женскиот клиторис!




ОВА НЕ ВОДИ ДО БРОЈОТ ШЕСТ НА СПИСОКОТ МАЖИ ПРЕТЕРАНО ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ОНА ШТО ОБИЧНО СЕ НАРЕКУВА „ЖЕНСКИОТ ПОЛОВ ОРГАН“, ИМЕНО...




Д-Р ИСААК БЕЈКЕР БРАУН (1811-1873)



Д-р Исаак Бејкер Браун исто бил страстен противник на женската онанија. Неговиот метод за спречување на жениите да онанираат бил едноставно СО ОПЕРАЦИЈА ДА СЕ ОТСТРАНИ клиторисот



Операцијата, радикална клиторидектомија, била целосно прифатена во тоа време и ја правеле многу лекари, дури и во Шведска.*



* Вуги, на пример, Nilsson, Ulrika: Kampen om kvinnan, Upsala Univ. Tryckeri 2003.

На д-р Бејкер Браун, благо речено, многу му била драга клиторидектомијата и ја гледал како решение за разни проблеми. Ја правел операцијата за хистерича, главоболка, депресија, црпачија на коскена срж, недостиг на апетит како и за непослушност.*



*Nilsson, Ulrika, стр. 56

Во пет случаи Бејкер Браун правел клиторидектомија и зашто жената сакала да се разведе, но не можела. Тоа го овозможил дури новиот закон за развод донесен во 1875 г.

Што да речам? Се чини дека се оддалечивме и најдобро би било да...



*Nilsson, Ulrika, стр. 56

Во средината на 1860-ите д-р Бејкер Браун бил исклучен од Здружението на лекари откако се дознало дека во неколку наврати ги принудил пациентките на операцијата без да им го објасни зафатот. Тоа што ја прелило чашата за лекарското здружение било откривањето дека Бејкер Браун оперирал мажени жени без да „побара одобрение од сопругите“.




Најмногу операции имало кон крајот на 19 век. Во САД последното медицинско отстранување на клиторис било изведено во 1948 г. за да се спречи ПЕТГОДИШНО ДЕВОЈЧЕ да онанира.*



*Walker, Barbara: The Woman's Encyclopedia of Myth and Secrets, New Jersey 1996 г., стр. 171





Но, по некое време, на Августин му текнало нешто сосем друго, имено, дека сексот е гаден и погрешен. Писуваше:



ТОА БИЛА ДОСТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА МИСЛА НА ВРЕМЕТО. На пример, во Антиката, еротиката и копнежот се сметале за дар од боговите.



И така, Августин смислил нешто на кое, наводно, НИКОЈ дојтогаш не се сетил: дека сексот НЕ е дар од Бога, туку е предавство на Бога.



Но зошто? Па, зашто Августин сметал дека нескротливоста, или „непослушноста“, на половите органи е наследена од непослушноста на Адам и Ева, кога јаделе од забраниот плод. Прво што направиле Адам и Ева кога биле фатени било да ги обвинат своите полови органи.



Затоа, за да покаже дека го љуби Бог, Августин одлучил остатокој од животот да го помине во целибат. И **КЕ БИЛО** ОДЛИЧНО стварно да живеел во целибат и да се занимавал само со целибатски работи и мисли по цел ден!!



**НО АВГУСТИН НЕМАЛ САМО
ЦЕЛИБАТСКИ МИСЛИ ПО
ЦЕЛ ДЕН!!**

**НАПРОТИВ, МНОГУ, ЕПТЕН
МНОГУ МИСЛЕЛ НА СЕКС!**

**И НА ЖЕНИ! И НА ЖЕНСКИ
ПЛОВИ ОРГАНИ!!!**

Вака размислувал: гревот на Адам и Ева следните генерации ќе го НАСЛЕДАТ ПРЕКУ СЕКС.



ПОСЕБНО ГРЕШНА И ВАЛКАНА Е ЖЕНАТА, бидејќи Ева била виновна што Адам каснал од плодот. Жената е, едноставно, носителка на вулканско искушение.



Значи, сите женски тела, пред сè женскиот полов орган, сѐ станале нешто спротивно на божественото.



И други христијански автори - негови современици, исто размислувале, како на пример, Арнобиј, кој напишал:




Но сега мора да се збогуваме со Августин и со неговите пријатели!

Ќе продолжиме на број четири од списокот мажи кои биле ПРЕТЕРАНО заинтересирани за женскиот полов орган.



ЏОН МАНИ (1921 – 2006)



Џон Мани бил професор по медицинска психологија. Не ја сакал само медицинската психологија, туку и бинарниот полов систем.

Не сум само професор по медицинска психологија!

То сакам и бинарниот полов систем!



Што е, всушност, бинарниот полов систем? Тој е ЕКСТРЕМНО раширена и омилена идеја дека постојат ДВА спротивставени полови во општеството, машки и женски, кои се разликуваат според соодветните машки или женски полови органи.



ВО БИНАРНИОТ ПОЛОВ СИСТЕМ ВОЗНЕМИРУВАЧКИ Е КОГА ЌЕ СЕ РОДАТ БЕБИЊА ЧИИ ПОЛОВИ ОРГАНИ НЕ ОДГОВАРААТ НА КУЛТУРНАТА ПРЕТСТАВА ЗА ДВАТА ПОЛА.

Околу 1 – 2 % од сите родени бебиња имаат полов орган кој не може да се категоризира како „машки“ или „женски“.



Џон Мани се залагал таквите бебиња итно да се оперираат за да се вклопат во бинарниот полов систем. Неговите ставови станале **ИСКЛУЧИТЕЛНО ВЛИЈАТЕЛНИ**.

Зошто не го правевме ова порано?

Не можевме затошто немавме олку добра хируршка техника!

Плус, во многу култури и историски епохи не се сметало за проблем кога луѓе не можеле да се категоризираат како „маж“ или „жена“...



Бидејќи било „полесно“ да се оформат женски гениталии, повеќето бебиња ги претворале во женски. Често им ја оштетуваале или уништувале осетливоста во половите органи.* На овие лекари сечењето им било релаксација на работното место, како што им е Фејсбук на други луѓе. Вака изгледало:



*Bodies in Doubt – An American History of Intersex, Elizabeth Reis, John Hopkins, University Press, 2009, стр. 136

... има разни начини на уредување на полов и родот во различни општества!

Дури во 19-ти век настанала некаква **ОПСЕДНАТОСТ** со научната категоризација на половите органи и на полов како „нормални“ или „девијантни“,

а ТОА има врска со зголемената примена на дисциплинска моќ, она што Фуко го нарекува „биомоќ“...



Но тие **НЕ** се занимавале со правење разни форми внатрешни срамни усни, како што уметнички настроен слаткар обликува раскошна палета рози од марципан!!

Не, туку само **ОТСТРАНУВАЛЕ** ткиво кое се сметало преголемо за женски полов орган, на пример, „преголем“ клиторис.



Само **ОТСЕЧИ** сè што стрчи и ете, имаме пичка!

НО, ЗОШТО ПИШУВАМ ВО МИНАТО ВРЕМЕ?

ПАЗЕТЕ СЕГА!!!!!!

ИСТОТО СЕ СЛУЧУВА ДЕНЕС!!!!!!

Значи, вака:

Засега, практиката во Шведска е мнозинството новороденчиња со видливи телесни варијации да добиваат медицински третман уште во првите недели од животот.

Проблемот е што со операцијата се отстранува чувствително ткиво кое на личноста може подоцна во животот да ѝ недостига.

Извор: Wikipedia